

Во име на Аллах, Сеопштиот Доброчинител, Милостивиот

„Зошто муслиманките мораат да ја покриваат својата глава?“

Ова прашање е поставувано подеднакво од муслимани и од немуслимани. За многу жени ова е најреалниот тест да се биде Муслиманка.

Одговорот на прашањето е многу едноставен муслиманките носат Хиџаб (покривање на главата и на телото) затоа што Аллах им рекол тоа да го сторат.

“О пејгамберу, кажи им на жените твои и ќерките твои, и на жените од верниците да ги спуштат облеките. Ете, тоа е најлесно да се препознаат и да не се вознемираат...” Кур'ан 33:59

Останатите секундарни причини ја вклучуваат потребата за скромност и кај мажите и кај жените. Тогаш, и едните и другите ќе бидат вреднувани за нивната интелигенција и вештини, наместо за нивниот изглед и сексуалност. Една Иранка се изразила со зборовите;

„Ние сакаме да ги спречиме мажите да не третираат како сексуални објекти, како што секогаш правеле. Бараме тие да го игнорираат нашиот надворешен изглед и да обратат внимание на нашите карактери и умови.

Бараме тие да не разбираат со сериозност и да не третираат како еднакви, а не едноставно да трчаат по нас заради нашите тела и физичкиот изглед.“

Муслиманката која ја покрива својата глава дава израз на својот идентитет. Било кој што ќе ја види, ќе знае дека таа е муслиманка и дека има добар, морален карактер. Многу од муслиманките кои се покриени се исполнети со достоинство и самопочит; мило им е да бидат идентифицирани како муслиманки. Како високо морална, скромна, честита жена, таа не би сакала нејзината

сексуалноааст да влезе во сооднос со мажи од најниско ниво. Жената која се покрива себеси ја крие својата сексуалност, но, & дозволува на нејзината женственост да биде истакната.

Прашањето околу Хиџабот за муслиманките било контраверзно со векови, и веројатно уште долго ќе продолжи така. Некои луѓе не го сметаат овој предмет отворен за дискусија, и покривањето на лицето го сметаат како неопходно, додека мнозинството се на мислење дека тоа не е неопходно. Како средина е земен ставот завземен од некои луѓе, кои велат дека исклучките не се доволно разјаснети, а со тоа дека се отворени за индивидуална дискреција, зависејќи од ситуацијата.

Сопругите на Пророкот (божји мир нека е над него) требале да ги покријат своите лица, така што луѓето не би мислеле на нив со сексуални термини, бидејќи тие биле „Мајки на Верниците“, но, ова не важело и за другите жени.

Зборот Хиџаб потекнува од арапскиот збор хаџаба, што значи 'да се сокриеш од поглед' или 'да покриеш'. Во сегашно време, контекст за Хиџаб претставува скромното покривање на муслиманката.

Сега се поставува прашањето што би се сметало како дополнување на покривањето? Кур'анот вели:

“Кажи им на верниците да го соборат опулот свој и да ги чуваат срамните места свои. Ете, тоа е почесно за нив. Аллах, навистина, е Известен за она што го работат! И кажи им на верничките да ги соборат опулите свои и нека ги чуваат срамните места свои, и убавините свои, освен она што се гледа, и нека не ги покажуваат; превезите свои нека ги спуштат на градите. Убавините свои, исто така, нека не ги кажуваат на други, освен пред мажите свои...” Кур'ан 24:30-31

Овие цитати од Кур'анот содржат две битни директиви:

1. Жената не треба да ја покажува убавината

своја и украсите свои, освен она што е видливо од неконтролирани фактори, како на пример разбранување на облеката додека дува ветер, и

2. Шамиите (покривките на главата) треба да бидат поставени така што ќе ја покријат косата, вратот и градите.

Исламот нема некои фиксирани стандарди за стилови или типови на облека што ја носат муслиманите. Како и да е, се најдува на некои неопходности.

Прва од овие неопходности е дека некои делови од телото мораат да бидат покриени.

Исламот има два извора за упатство и управување:

Прво, Кур'анот, откровениот збор на Аллах, и второ, Хадисот, или традицијата на Пророкот Мухамед, божји мир нека е над него, кој бил одбран од Аллах да биде како пример за човештвото. Следново е Традиција на Пророкот м.н.н.:

„Ајша, нека е Аллах задоволен со нејзе, известила дека Асма, ќерката на Ебу Бекр, нека е Аллах задоволен со него, дошла кај Веровесникот на Аллах, м.н.н. додека носела тенка облека. Тој & пришол и & рекол: 'О Асма! Кога девојката ќе наиде на менструален период, не е прикладно да остане изложено на поглед освен ова и ова.' Тој укажал на лицето и на рацете.“

(Пренесува Ебу Давуд)

Втора неопходност е широчината. Облеката мора да биде доволно широка, така што не би го опишувала обликот на женското тело. Еден пожелен начин да се сокрие обликот на телото е да се носи покривка над другата облека. Како и да е, доколку облеката е доволно широка, надворешна покривка не е неопходна.

Дебелината на облеката е третата неопходност. Облеката треба да има доволна дебелина за да не ја покажува бојата на кожата што таа ја покрива, или пак обликот на телото.

Пророкот м.н.н. изјавил дека во подоцнежните генереации на неговиот уммах (народ) ќе има жени кои ќе бидат покриени, а сепак голи, и на врвот на

нивните глави (кои изгледаат како) грби од камили. Проколнате ги, затоа што се тие навистина проколнати.

(Пренесува Муслим)

Уште една потреба е еден сеопфатен, достоинствен надворешен изглед.

Облеката не смее да го привлекува вниманието на мажот кон жената. Таа не смее да биде светлуцива и блескава, така што секој би ги забележал и облеката и жената. Како додаток, еве уште неколку неопходности:

1. Жената не смее да се облекува на тој начин, на кој би изгледала како маж.

Ибн Аббас раскажува „Пророкот м.н.н. ги проколнал мажите кои изгледаат како жени, и жените кои изгледаат како мажи.“

(Пренесува Бухари)

2. Жените не треба да се облекуваат на начин кој е сличен на неверниците.

3. Облеката треба да биде скромна, не премногу заносна и премногу невообичаена, што би предизвикало восхитување и симпатии.

Често пати е заборавен фактот дека модерното западањачко облекување е нова иновација. Набљудувајќи го облекувањето на жените пред не повеќе од седумдесеттитна години, гледаме дека е тоа слично на Хицабот. Овие активни и вредни девојки од Запад не беа спречувани од нивната облека, која се состоела од долги, полни фустани и различни типови на покривки на главата. На муслиманките кои носат Хицаб, тоа не им претставува непрактично, ниту пак им претставува пречка за нивните активности во сите нивоа и движења во животот.

Хицабот не е само облека за покривање, дури и повеќе, тоа е начин на однесување, манири, начин на говор и начин на појавување во јавност.

Облеката е само еден дел од целосното битие. Основните побарувања за муслиманската женска облека одговараат и на муслиманската машка

облека, но, со мали разлики. Скромноста бара пределот помеѓу папокот и колената да биде покриен во присуство на сите луѓе, со исклучок на сопругата.

Облеката на мажите не би требало да личи на облеката на жените, ниту пак треба да биде тесна и провокативна. Муслиманот треба да се облекува така, што би го изразил својот идентитет како муслиман. На мажите не им е дозволено да носат злато и свила, а од друга страна пак, истите се дозволени кај жените.

И за мажите и за жените потребите во облекувањето не се наменети да бидат рестрикција, туку повеќе начин на кој општеството би функционирало на соодветен, исламски начин.

Контакт адреса:

e-mail: penastudentore@hotmail.com

Позајмено од:

WWW.BECONVINCED.COM

*Ошако како ѝо прочишташе ова,
ово можеше и на другије да ѝо
направат истиото*

Печати:

Граѓанско здружение
Студентски Клуб



**ПРАШАЊЕТО ОКОЛУ
ХИЦАБОТ**